

COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЈА

TITHEMY. *The Tablets and Nodules in Linaer B from Tirins, Thebes and Mycenae*, A Revised Transliteration by José L. MELENA and Jean-Pierre OLIVIER, Suplementos a MINOS Núm. 12, Salamanca 1991, 97, 8°.

Во оваа книга со оригинален наслов се издадени ревидирани текстови од 132 плочки и 64 печати (етикети) со линеарно Бе писмо од три локалитети (Тиринс, THEbes и MYcenae). Текстовите објавувани sukcesивно по нивното откривање во десетина публикации, овде се најдоа собрани на едно место. Тоа не значи дека поранешните изданија, каде што текстовите се придружени со фотографии и факсимили на цртежите од плочките и печатите, одн. етикетите, со оваа книга губат вредност. Тие, со фотографиите и понатаму ќе служат за контрола на читањето. Но за да може микенологот брзо да дојде до текстот на овие плочки (24 од Тиринс, 43 од Теба, 65 од Микена) и печати (56 од Теба и 8 од Микена), авторите се погрижиле да ги соберат сите и да ни ги презентираат во ревидирана форма.

При прегледавањето на секоја оригинална плочка и печат од архивите во споредба со фотографиите и цртежите авторите констатирале дека во одделни случаи читањето може да се подобри и предлагаат нова верзија, а извршиле и 13 нови спојувања на фрагменти. Поради сето тоа TITHEMY не е обичен компендиум на текстовите од три микенски архиви, а нивно ново критично издание. Нов прилог претставува и тоа што се овде вклучени и печатите (етикетите Wu 44-99) најдени во Теба во 1982 год. и публикувани од авторите во соработка со Ch. Piteros во BCH 114, 1990, 103-184.

Со исклучок на некои незнатни детали овде се применети истите принципи за објавување микенски текстови како и во KT⁵.

Овде не се посебно обележани ниту новите читања, предложени од авторите во ова издание, ниту старите што се коригираат. На читателот му се предава сам да се определи која варијанта ќе избере. Само новите спојувања на фрагменти низ текстовите се одбележани со курсивни масни бројки, а на крајот е даден и посебен список на сите поврзувања со укажување кој ги извршил.

Додадена е идентификација на уште еден писар, бр. 65, од кого потекнуваат печатите Wt 501-507 од Микена. Писарите од Теба, идентификувани од L. Godart и A. Sacconi (*Les tablettes en linéaire B de Thèbes*, Rome 1978, p. 103), овде се обележени со броевите 301, 302 и 303.

Содржината на книгата се состои прво од еден список - Concordance на броевите од плочките според местото на архивите (TI, TH, MY) со податоци за серијата, состојбата на плочката, музејот каде се наоѓа сега, инвентарниот број, местото каде е најдена, публикацијата каде била плочката порано издадена и писар (стр. 13-23). Најопширен е делот со текстот на плочките со концизни забелешки за положбата на плочката и степенот на сигурноста во читањето на одделни зборови и знаци (стр. 25-76); на крајот се дадени индекси на зборови, идеограми и други скратеници на натписите и најпосле спомнатиот список на досега необјавени спојувања на фрагменти (стр. 77-97).

Оваа на прв поглед мала книга претставува мошне корисен прирачник којшто многу ќе им помогне на сите што работат со овие текстови кои што се објавувани порано во различни публикации, а до нив не може секој лесно да дојде. Микенолозите можат да им бидат благодарни на авторите кои им пружија ваков прецизен инструмент за работа.